

	СКОПЈЕ 1	СКОПЈЕ 2	ОХРИД	КУМАНОВО
	УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР. 22 СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА	УЛ. МАКЕДОНИЈА 21 СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА	УЛ. МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ БР. 14А ОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА	УЛ. III МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР. 52, КУМАНОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
	+3892 3238 081 +389 2 3216 035	+3892 3116 865 +3892 3216 391	+389 46 250 745	+389 31 420 220
	+389 2 3238 083	+ 3892 3216 392	+389 46 250 743	+389 31 420 402
	FIBULA@T.MK	FIBULA2@T.MK	FIBULA@OHRID@T.MK	FIBULAKUMANOVO @T.MK

ЛИЦЕНЦА А
 WWW.FIBULA.COM.MK

Hotel Mirto - Врэхос

Можност за плаќање на 6 рати без камата

Хотелот се наоѓа на прв ред поред плажа, на 20м далечина. Самата вила има дворче со тревна површина, лоби и ресторан.

Собите располагаат со клима вклучена во цената, тв, тоалет со туш кадичка, тераса која странично гледа према море, но не сите соби имаат чист поглед према него. Сите соби се двокреветни со твин легла и не располагаат со дополнително легло за дете.

При резервација се уплаќа аванс од 30% од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата, и тоа најдоцна до **15 дена** пред реализацијата на аранжманот.

Услови за **"early booking"**: За резервација е потребно 30% уплата од сумата на аранжманот, доплата се врши најдоцна до датумот кога истекува попустот за рано букирање. Сите резервации направени или платени по предвидените датуми за рано букирање ќе бидат наплатени по редовни или ревидирани услови и цени актуелни во периодот на доплата.

Цените во табелата се дадени **по ЛИЦЕ НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК** за 7 или 8 ноќевања во евра **без попуст**, плаќањето е во денарска противвредност 1 Евро = 61.8 Денари

На Промо цените не следува попуст.

GPS Координати: 39°10'38.8"N 20°32'47.4"E

Цените во табелата се дадени по ЛИЦЕ НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК за 7 или 8 ноќевања во евра без попуст, плаќањето е во денарска противвредност 1 Евро = 61.8 Денари

Во цената е вклучено 2 лежалки и чадор на плажа, и клима.

Период	Бр.на ноќевања	Двокреветна соба	Коментар
16.05 - 23.05.2017	7 ноќевања	49 Промо	Промо цени
23.05 - 30.05.2017	7 ноќевања	59 Промо	Промо цени
30.05 - 06.06.2017	7 ноќевања	79	
06.06 - 13.06.2017	7 ноќевања	119	
13.06 - 20.06.2017	7 ноќевања	129	
20.06 - 27.06.2017	7 ноќевања	139	
27.06 - 05.07.2017	8 ноќевања	159	
05.07 - 13.07.2017	8 ноќевања	219	
13.07 - 21.07.2017	8 ноќевања	219	
21.07 - 29.07.2017	8 ноќевања	219	
29.07 - 06.08.2017	8 ноќевања	219	
06.08 - 14.08.2017	8 ноќевања	219	
14.08 - 22.08.2017	8 ноќевања	219	
22.08 - 29.08.2017	7 ноќевања	199	
29.08 - 05.09.2017	7 ноќевања	169	
05.09 - 12.09.2017	7 ноќевања	129	
12.09 - 19.09.2017	8 ноќевања	89 Промо	Промо цени
19.09 - 26.09.2017	7 ноќевања	69 Промо	Промо цени

Дете до 8 год - бесплатно - со 2 полноплатежни возрасни лица, во кревет со родители. (нема дополнително легло)

Во цената не е вклучен превоз. Повратен превоз до Врахос чини:

ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Врахос

Скопје (Дрводекор) - **45€** по лице

Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес – **50€** по лице

Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) – **45€** по лице

Неготино (бензинска пумпа, Неготино) - **45€** по лице

Граничен премин(бензинска пумпа Шимов) – **45€** по лице

ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Битола за Врахос:

Битола (Пред спортска Сала) - **40€** по лице

Прилеп (бензинска пумпа Luk Oil) - Трансфер до Битола - **45€**

Струга (Хотел Дрим)- Трансфер до Битола – **45€** по лице

Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол) -Трансфер до Битола - **45€** по лице

Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола) -Трансфер до Битола - **45€** по лице

Ресен (спроти автобуска станица) - Трансфер до Битола - **45€** по лице

- Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 Евра од редовната цена

- Деца до 1,99 години бесплатно

Време на поаѓање за Врахос:

01:00 h **Скопје** (Дрводекор) трансфер до Битола

01:45 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) трансфер до Битола

12:45 h Штип (паркинг пред пошта) трансфер до Битола

02:30 h Кавадарци (бензинска пумпа Макпетрол,Дреново) трансфер до Битола

03:20 h Прилеп (бензинска пумпа Лук Оил) трансфер до Битола

04:00 h **Битола** (Пред спортска Сала)

03.15 h Ресен (спроти автобуска станица) - Трансфер до Битола

02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола)

02.15 h Струга (Хотел Дрим) - Трансфер до Битола

02:45 h Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол)

ПАТНИ ИНФОРМАЦИИ (сопствен превоз)

Насока: Скопје-Parga/Vrahos/Kanali/Ammoudia (525 km)

Скопје-Битола (E75/E65), Битола-Kozani (E65),

Kozani-Igumenitsa(E90), Igumenitsa-Sivota-Parga-Vrahos-Kanali (E55)

Трошоци во еден правец: (износите се променливи)

патарини МК (180 ден), патарини GR 5,80 €